



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупли-
кат на адреса: „Службен весник на
НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Среда, 29 април 1953
Број 12 Година IX

Претплата за 1953 год. изнесува
600 дин. овој број чини 20 динари.
Чековна сметка број 801-T-166.

53

На основа член 10 од Законот за рибар-
ството, член 2 дел II од Законот за усогласува-
ње прописите за прекршоци од Законите на
Народна Република Македонија со Основни-
от закон за прекршоци и член 12 точка 3 од
Законот за спроведување на Уставниот за-
кон за основите на општественото и поли-
тичкото устројство и органите на власта на
Народна Република Македонија, донесувам

НАРЕДБА

ЗА ЗАБРАНА РИБОЛОВ НА НЕКОИ ВИДОВИ РИБИ ВО РЕКИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

1) Се забранува секаков риболов во ре-
ките на Народна Република Македонија и
Дојранското Езеро на долу наведените ви-
дови риби како следува:

- а) Шаран (крап) од 5.IV до 15.V.1953 го-
дина;
- б) Скобуст од 5.IV до 10.V.1953 година;
- в) Мрена од 1.V до 15.VI.1953 година;
- г) Клен од 5.IV до 15.V.1953 година;
- д) Црвеноперка од 5.IV до 30.IV.1953 го-
дина.

2) Оваа наредба влегува во сила веднаш.
Број 2744

2 април 1953 година
Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с. р.

54

На основа точка 1 став 2 од Упатството
за надокнада (регрес) на попустот од про-
давните цени на пансионските угостителски
услуги и за постапката при користењето на
повластите во угостителството за време
на годишен одмор („Службен лист на ФНРЈ“
бр. 10/53 г.), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА ВО КОИ ЌЕ СЕ ДАВА ПОПУСТ НА ЛИЦАТА НА ГОДИШЕН ОДМОР

I.

Туристички места на територијата на
Народна Република Македонија, во кои ли-

цата на годишен одмор имаат право на по-
пуст од продавните цени на пансионските
угостителски услуги по одредбите на Упат-
ството за надокнада (регрес) на попустот од
продавните цени од пансионските угостител-
ски услуги и за постапката при користењето
на повластите во угостителството за вре-
ме на годишен одмор се следните:

Асамати, Царина и Отешево, Преспанска
околија

Бањско, Струмичка околија

Бањиште, Косоврасти, Галичник и Ла-
зарополе, Дебарска околија

Демир Капија, Тиквешка околија.

Кочанска бања и Осоговски полигон,
Кочанска околија

Крушево, Прилепска околија,

Кратово и Кумановска бања, Куманов-
ска околија

Матка, Сарај и Катлановска бања, Скоп-
ска околија.

Негорци и Стари Дојран, Гевгелиска
околија.

Охрид.

Планините: Шар, Пелистер и Огражден,
Скопје

Струга, Охридска околија.

II.

Туристичката сезона во планината Шар
трае од 1 јануари до 31 март 1953 година, а
во останатите места од 1 јули до 31 август
1953 година.

Останатото време во годината се смета
како време вон од туристичката сезона.

III.

Ова решение влегува во сила веднаш,
а ќе се применува од 1 април 1953 година.

Број 2023

21 март 1953 година
Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с. р.

✓ 55

На основа точка 1 став 2 од Упатството за определување на амортизацијата на стопанските претпријатија, за уплата на амортизацијата и за нејзиното користење („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 1/53) и член 12 точка 3 од Законот за спроведување на Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство и органите на власта на Народна Република Македонија, донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОПИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ТРГОВСКИТЕ И УГОСТИТЕЛСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА

1) Во 1953 година трговските и угостителските претпријатија на подрачјето на Народна Република Македонија ќе уплатуваат износи на име амортизација по следните стопи од остварениот промет и тоа:

- | | |
|---|--------|
| а) трговските претпријатија на мало | 0,075% |
| б) трговските претпријатија на големо | 0,015% |
| в) угостителските претпријатија по просечна стопа | 7% |

За угостителските претпријатија народните одбори на околиите, град Скопје и градските општини со посебни права ќе определуваат индивидуални стопи за претпријатијата во рамките на предната просечна стопа.

2) Уплатените амортизациони износи ќе се употребат за инвестиционо одржување во претпријатијата.

3) Ова решение влегува во сила веднаш, а ќе се применува од 1 јануари 1953 година.

Број 3330

18 април 1953 година

Скопје

Државен секретар
за работи на стопанството,
В. Горгов, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Наталија Иванова Андреева, родена Шилариќ од Скопје, подаде против Иван Андреевиќ, од село Шашаре, срез Витински, тужба за развод на бракот. Како местожителството и адресата на тужениот Иван се непознати, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судов по званична должност му го одредува за застапник Александар Стрезовски, адвокат од Скопје, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 226/52 (35)

Цвета Симеонова Димитрова, од Скопје, подаде против мажот и Симеон Саво Димитров, од Скопје, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Симеон е со непознато местожителство и неизвестен адрес се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противно, судов по службена должност ќе му одреди застапник, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Скопје Г. бр. 244/53 (34)

Живана Ристова Стојанова, по татко Пеева, од село Брајковце, Гевгелиска околија, подаде против Христо Стојанов Савов, бив. од истото село, тужба за развод на бракот. Бидејќи местожителството и адресата на тужениот Христо се непознати, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по службена должност му го одредува за застапник Антон Поп Тодоров, адвокат од Скопје.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 677/52 (36)

Стојан Иван Иванчиков, од Скопје, подаде против Вангелија Иванчикова, од село Ханзатар, околија Серска-Егејска Македонија, тужба за развод на бракот Бидејќи местожителството и адресата на тужената Вангелија се непознати, согласно уверението издадено од Народниот одбор на град Скопје, I административна испостава од 17-XII-1952 година, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај судов по званична должност ќе и назначи застапник, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 1048/52

(26)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Стојанка Димитриева Николоска, од Крушево, ул. „М. Тито“ бр. 13, поднесе против Димо Бенгов, од село Пресенка — НР Бутарија, а сега во неизвестност, тужба за развод на бракот. Бидејќи тужениот Димо е сега со непознато местожителство и неизвестен адрес, се повикува во срок од еден месец од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави или одреди свој застапник. Во противен случај, судов по званична должност му го одредува за застапник Филип Николовски, адвокат од Битола, кој ќе го застапува на негови разноси.

Од Окружниот суд во Битола, Г. бр. 53/53

(32)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ТИТОВ ВЕЛЕС

При Околинскиот суд во Титов Велес се води оставинска постапка за расправа на заоставштината на пок. Димов Никола Андо, бив. работник од Т. Велес, а кој е умрен на 17-II-1951 година и после својата смрт од најблиските роднини ја оставил само сестра си Ката. Бидејќи именованата се наоѓа во град Софија, без поблиска адреса, се повикува во срок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави на судов со точната си адреса. Во противно, оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Околинскиот суд во Титов Велес, О. бр. 82/51

(33)

РЕГИСТРАЦИИ НА ДРЖАВНИ СТОПАНСКИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Битолска околица бр. 2140 од 4-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 36, рег. бр. 36, претпријатието под фирма: Општинско стопанско откупно производително претпријатие „Илинска Планина“, со седиште во село Доленци—Битолска околица.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор во село Доленци бр. 970 од 26-XII-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: дрводелство, печење на вар, производство на огревно дрво, градежен материјал, коларски материјал, дрвен кумур и откуп на сите видови дрвен материјал.

Претпријатието е под стопанска управа на Општинскиот народен одбор во село Доленци.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Трајче С. Секуловски и книговодителот Милан Р. Стојчевски.

Бр. 2140/53 од Советот за стопанство на НО на Битолска околица, (104)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица Берово бр. 3131 од 20-III-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 26, претпријатието под фирма: Земјоделско добро „Петрашевац“, со седиште во Делчево.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 2879 од 13-III-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: водство на зеленчук, млечни и месни производи.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Малешевска околица—Берово.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Методи М. Цветков, во границите на овластувањето.

Бр. 3131/53 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица—Берово. (105)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околица бр. 1766 од 27-II-1953 година е запишано во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 23, рег. бр. 48/II, претпријатието под фирма: Општинско мешовито трговско претпријатие „Илинден“, со седиште во село Злетово.

Претпријатието е основано со решение на Општинскиот народен одбор село Злетово бр. 545 од 25-II-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: трговија со мешовита стока.

Претпријатието е под стопанска управа на Општинскиот народен одбор во село Злетово.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Стојан Јаневски.

Бр. 1766/53 од Советот за стопанство на НО на Кочанска околица (106)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 6238 од 3-III-1953 година е запишано

во регистарот на државните стопански претпријатија на страна 31, рег. бр. 31, претпријатието под фирма: Градско претпријатие „Транспорт“, со седиште во Прилеп.

Претпријатието е основано со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 6151 од 2-III-1953 година.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење на транспортни услуги.

Претпријатието е под стопанска управа на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Владо Тарунчиевски, а во негово отсуство Благоја Велковски, во границите на овластувањето.

Бр. 6238/53 од Советот за Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп. (111)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТАРОТ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 81 од 16-I-1953 година Задружното увозно-извозно претпријатие „Задругар“ ихпорт скарот со седиште во Скопје се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 81/53 од Министерството за финансии на НРМ. (4)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 285 од 5-II-1953 година Претпријатието за ветрозащитни шумски појаси „Битолско Поле“ со седиште во Битола се брише од регистарот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 година е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околица.

Бр. 285/53 од Министерството за финансии на НРМ. (82)

На основа решението на Народниот одбор на Прилепска околица бр. 2526 од 10-II-1953 година Претпријатието за јавен авто-транспорт, со седиште во Прилеп, се иззема од стопанската управа на Народниот одбор на Прилепска околица и се става под стопанска управа на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 6337 од 4-III-1953 година.

Со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп, бр. 6438 од 7-III-1953 година Коневски Горев Блаже е овластен во случај отсушноста или спреченоста на директорот на Претпријатието „Мермерна индустрија“, со седиште во Прилеп, да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 6552 од 11-II-1953 година.

На основа решението на Народниот одбор на Прилепска околица бр. 2526 од 10-II-1953 година. Околистото занаетчиско претпријатие, со седиште во Прилеп, се иззема од стопанска управа на Народниот одбор на Прилепска околица и се става под стопанска управа на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 6254 од 6-III-1953 година.

Со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп, бр 5550 од 26-II-1953 година Благоја Зајковски е овластен во случај отсутноста или спреченоста на директорот на Претпријатието за водовод и инсталација, со седиште во Прилеп, да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 5865 од 27-II-1953 година. (97)

Со решение на Народниот одбор на Градската општина—Прилеп бр. 154/52 година, Милан Тикваровски е назначен за директор на Угостителското претпријатие „Зеленик“, со седиште во Прилеп, и од 1-X-1952 година има право да ја потпишува фирмата на претпријатието.

Со истото решение е разрешен од должност досегашниот директор Ивановска Боца и од 1-X-1952 година и' престанува правото да ја потпишува фирмата.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Прилеп, бр. 6068 од 20-III-1953 година. (107)

РЕГИСТРАЦИИ НА УСТАНОВИ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 5422 од 27-XII-1952 година е запишана во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 22, установата со самостојно финансирање под фирма: Здравствена установа со седиште во Берово.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 5403 од 26-XII-1952 година.

Предмет на работата на установата е: вршење на здравни услуги.

Установата е под стопанска управа на Народниот одбор на Малешевска околица.

Установата ќе ја потпишуваат директорот Д-р Илија Каменарски, во границите на овластувањето.

Бр. 5422/52 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица. (70)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 4165 од 4-XII-1952 година е запишано во регистарот на установите со самостојно финансирање на страна 20, установата со самостојно финансирање под фирма: Околиски овоштен расадник, со седиште во Берово.

Установата е основана со решение на Народниот одбор на Малешевска околица бр. 1729 од 24-VI-1952 година.

Предмет на работата на установата е: производство на сортов посадочен материјал.

Установата е под стопанска управа на Народниот одбор на Малешевска околица.

Установата ќе ја потпишува директорот Косевски Михаил, во границите на овластувањето.

Бр. 4165/52 од Советот за стопанство на НО на Малешевска околица (71)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУЖНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околица бр. 3799 од 26 мај 1952 година е запишано во регистарот на задружните организации под рег. бр. 67, претпријатието под фирма: Трговско претпријатие при Околискиот задружен сојуз, со седиште во Кочани.

Претпријатието е основано со решение на Околискиот задружен сојуз—Кочани, бр. 450 од 17-III 1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: пословање со индустриска стока на големо и со селско стопански производи на мало.

Претпријатието е под стопанска управа на Околискиот задружен сојуз—Кочани.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Момчилов Санде.

Бр. 3799/52 од Советот за стопанство на НО на Кочанска околица (58)

На основа решението на Советот за стопанство на Народниот одбор на Тетовска околица бр. 14205 од 24-XII-1952 година е запишано во регистарот на задружните организации под рег. бр. 75, претпријатието под фирма: Услужно претпријатие „Масло“, со седиште во Тетово.

Претпријатието е основано со решение на Околискиот задружен сојуз — Тетово, бр. 910 од 6-X-1952 година.

Предмет на работата на претпријатието е: вршење услуги во врска со преработката на сончоглед во масло; конзервирање и сушење емиш и зарзават.

Претпријатието е под стопанска управа на Околискиот задружен сојуз—Тетово.

Претпријатието ќе го потпишува директорот Горѓи Писевски.

Бр. 14205/52 од Советот за стопанство на НО на Тетовска околица. (14)

СОДРЖИНА

Страна

53. Наредба за забрана риболов на некои видови риби во реките на Народна Република Македонија и Дојранското Езеро . . . 97
54. Решение за определување на туристички места во кои ќе се дава попуст на лицата на годишен одмор . . . 97
55. Решение за определување на стопите на амортизацијата за трговските и угостителските претпријатија . . . 98